

ЗАКОН ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Редакциски пречистен текст ¹

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, на материјалните блага и човековата средина, прометот на експлозивни материи се врши под условите определени со овој закон.

Одредбите на овој закон не се однесуваат на прометот на експлозивни материи за потребите на одбраната на Република Северна Македонија, како и на сместувањето на експлозивни материи во јамски магацини на рударски претпријатија.

Член 2

Под прометот на експлозивни материи, во смисла на овој закон, се подразбира набавката, продажбата и употребата на експлозивни материи, како и сместувањето на експлозивни материи во магацини, прирачни складови и продавници на претпријатија и на други правни лица што вршат набавка, складирање односно продажба на тие материи.

Член 3

Експлозивни материи, во смисла на овој закон, се цврсти и течни хемиски материи што имаат особина, под надворешно дејство, со експлозивно хемиско разорување да ослободуваат енергија во вид на топлота или гасови, предметите наполнети со експлозивни материи и средствата за палење, огнофрлачките и слични предмети.

Член 4

Со промет на експлозивни материи можат да се занимаваат претпријатијата што за тоа ќе добијат одобрение од Министерството за внатрешни работи и кои, врз основа на запишување во судскиот регистар, вршат работи на промет на експлозивни материи, ако со овој закон не е поинаку определено.

Претпријатијата, други правни лица и поединци можат да ги набавуваат и употребуваат само експлозивните материи за чие пуштање во промет е издадено одобрение односно кои се наведени во Листата на експлозивни материи што можат да се пуштаат во промет.

¹ Редакциски пречистениот текст на Законот за прометот на експлозивни материи ги опфаќа: основниот текст на Законот објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/85, Законот за измени на Законот за прометот на експлозивни материи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр.6/89, Законот за измени на Законот за промет на експлозивни материи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр.53/91, Законот за изменување на Законот за прометот на експлозивните материи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.12/93, Исправка на Законот изменување на Законот за прометот на експлозивните материи, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.31/93, Законот за изменување на Законот за промет на експлозивни материи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.66/07, Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.86/08, Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.148/15 и Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.294/21, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.

Член 5

Претпријатијата што се занимаваат со промет на експлозивни материји се должни, во согласност со своите општи акти, да организираат и вршат контрола над исполнувањето на пропишаните услови и со спроведувањето на мерки за прометот на тие материји.

Член 6

Претпријатијата и поединци што во текот на прометот непосредно ракуваат или на друг начин доаѓаат во допир со експлозивни материји се должни да ги преземат сите пропишани превентивни и заштитни мерки со кои се осигурува заштитата на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, на материјалните блага и човековата средина.

Член 7

Со експлозивни материји во прометот можат да ракуваат само полнолетни лица што се стручно оспособени за ракување со тие материји.

Стручната подготовка потребна за работа на работи и задачи на кои се ракува со експлозивни материји се утврдува под условите и на начин што се предвидени со пропис што го донесува Министерството за внатрешни работи.

Лицата што не се стручно оспособени за ракување со експлозивни материји можат само да ги пренесуваат, натоваруваат, истоваруваат и да ги сместуваат тие материји во магазин или склад, и тоа ако се претходно запознаени со начинот на работа, со опасностите и со заштитните мерки при работата.

Ако работите од став 3 на овој член ги вршат лица што не се стручно оспособени за ракување со експлозивни материји, тие работи мораат да ги вршат под непосредно раководство и надзор на лице стручно оспособено за ракување со тие материји.

II. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ ВО ПРОМЕТ

Член 8

Претпријатијата што се занимаваат со промет на експлозивни материји мораат, пред добивањето на одобрение од член 4 став 1 на овој закон, да обезбедат простории во кои тие материји ќе се сместуваат и чуваат одвоено од другите производи.

Техничките, безбедносните и санитарно-хигиенските услови на просториите за сместување на експлозивни материји мораат да бидат во согласност со одредбите на овој закон, на прописите донесени врз основа на овој закон и со важечките стандарди и технички нормативи.

Член 9

Експлозивните материји можат да се пуштаат во промет само во пакување и со ознаките што се предвидени со прописите со кои се уредува превозот на опасни материји.

Садовите односно другата амбалажа во која се наоѓаат експлозивни материји мораат да бидат од таков квалитет што при ракувањето и складирањето да не може да дојде до растурање на тие материји ниту до допир на тие материји со подот на складот или на другите простории во кои се сместени тие материји.

Член 10

Експлозивните материји произведени во Република Северна Македонија и експлозивните материји произведени во странство можат да се пуштаат во промет само врз основа на одобрение. Одобрението го издава Министерството за внатрешни работи врз основа на поднесено барање.

За секоја експлозивна материја произведена во странство увозникот е должен, кон барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член, да приложи и стручно мислење на странскиот производител со кое се докажуваат нејзините особини.

Пред издавањето на одобрение за пуштање во промет на експлозивна материја што е произведена во Република Северна Македонија се врши испитување на таа материја.

Одобрението и барањето од ставот 1 на овој член се издава, односно се поднесува и во електронски облик.

Член 11

Испитување на експлозивните материји врши специјализирано претпријатие или друго правно лице што ќе ја овласти министерот за внатрешни работи или стручната комисија што ќе ја формира министерот.

Трошоците за испитувањето на експлозивните материји ги поднесува претпријатието што бара одобрение за пуштање во промет на експлозивна материја.

Министерот за внатрешни работи донесува прописи за условите што мораат да ги исполнуваат претпријатијата или други правни лица што вршат испитување на експлозивни материји во поглед на техничката опременост, стручноста на кадрите и нивното работно искуство на соодветни работи.

* **Членот 12 е избришан**, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материји („Службен весник на РМ“ бр.86/08).

Член 13

Министерството за внатрешни работи, составува врз основа на издадените одобренија од член 10 став 1 на овој закон, Листа на експлозивните материји што можат да се пуштаат во промет.

Листата на експлозивните материји што можат да се пуштаат во промет се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 14

Претпријатијата што се занимаваат со прометот на експлозивни материји се должни да прибават од производителот стручно мислење за нејзините особини со кое се потврдува дека експлозивната материја ги исполнува условите утврдени во одобрението за нејзино пуштање во промет. Кон стручното мислење за особините на експлозивната материја се прилага декларација, упатство за начинот на употреба на експлозивната материја и упатство за начинот на нејзиното уништување.

Кон експлозивните материји што се пуштаат во промет задолжително се прилага декларацијата од став 1 на овој член, која содржи:

- 1) име и хемиски назив на експлозивната материја;
- 2) податоци за содржината на активните супстанции;
- 3) датум на производството на експлозивната материја;
- 4) рок на употребата;
- 5) назив и адреса на производителот;
- 6) податоци за начинот и условите за складирање;
- 7) опис на работите за кои е наменета.

Претпријатието што се занимава со промет на експлозивни материји е должна при продажба на експлозивна материја кон секое пакување да ги приложи декларацијата и упатството од став 1 на овој член.

Член 15

Експлозивните материји можат да им се продаваат само на претпријатија, на други правни лица и на поединци што имаат одобрение за нивна набавка.

Одобрение за набавка на експлозивни материји издава Министерството за внатрешни работи врз основа на поднесено барање.

На претпријатијата чија дејност бара редовна употреба на експлозивни материји може, зависно од можностите за сместување и од обемот на потрошувачката на експлозивни материји, да им се издаде одобрение за повеќекратна набавка на тие материји, со рок на важење од една година.

Одобрението од ставовите 2 и 3 на овој член и барањето од ставот 2 на овој член се издаваат, односно поднесуваат и во електронски облик.

Член 16

Одобрението за набавка на експлозивни материји на подносителот на барањето му се издава во два примерока.

Претпријатието што се занимава со промет на експлозивни материји е должна, при продажбата на експлозивна материја во обата примерока на одобрението, да ги назначи видот и количеството на продадената експлозивна материја, со тоа што едниот примерок го задржува за себе, а другиот му го врачува на купувачот.

Член 17

Одобрение за набавка на експлозивни материји нема да им се издаде на:

- 1) малолетно лице;
- 2) лице што е осудено за кривично дело или што е казнето за прекршок, ако кривичното дело односно прекршокот укажува на неговата неподобност за држење на експлозивни материји или на можност за злоупотреба на тие материји, ниту на лице против кое се води кривична или прекршочна постапка за такво кривично дело или прекршок;

3) лице што нема оправдана потреба за експлозивна материја;

4) лице што не ги обезбедило условите потребни за превоз односно за пренесување и сместување на експлозивна материја, или не е стручно да ракува со експлозивна материја односно не обезбедило стручно лице за ракување со експлозивни материји;

5) Претпријатие што не ги исполнува условите во поглед на сместувањето и чувањето на експлозивни материји или нема стручно лице за ракување со такви материји.

Одобрение за набавка на експлозивни материји нема да се издаде ни ако тоа го налагаат интересите на јавниот ред и мир односно интересите на безбедноста.

Во решението со кое врз основа на став 1 точка 3 и врз основа на став 2 од овој член, се одбива барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материји не мораат да се наведат причините од кои се раководел Министерството за внатрешни работи при донесувањето на решението.

Член 18

Со едно одобрение за набавка на експлозивни материји на поединец може да му се одобри набавка најмногу пет килограми експлозивни материји, 50 парчиња средства за палење и соодветно количество бавногорлив штапин.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на поединец може да му се одобри набавка на поголемо количество експлозивни материји, поголем број на средства за палење и поголемо количество бавногорлив штапин, ако врз основа на приложената проектна документација може да се утврди дека за изведување на работите се потребни тие количества.

Во одобрението за набавка на експлозивна материја што му се издава на поединец се определува и местото на набавката на таа материја, кое е најблиско до местото на употребата на експлозивната материја.

Поединец што набавил експлозивни материји е должен, по завршените работи, преостанатите количества на тие материји да ѝ ги врати на претпријатието кај која ги набавил или стручно лице да ги уништи и за тоа да го извести органот што го издал одобрението за набавка на експлозивна материја.

Член 19

Претпријатието што добила одобрение за набавка на експлозивни материји може, во случај на потреба, да ги позајми од друга Претпријатие само оние експлозивни материји и во оние количества што се наведени во одобрението за набавка на експлозивни материји.

Претпријатието што ѝ позајмила на друга претпријатие експлозивни материји е должна во рок од осум дена од денот кога ѝ е предадена експлозивната материја на таа организација да го извести органот што го издал одобрението за набавка на експлозивни материји за видот и количеството на позајмените експлозивни материји.

Член 20

Претпријатијата што набавуваат, продаваат, употребуваат или на друг начин вршат промет на експлозивни материји се должни да водат евиденција за набавените, продадените, потрошените, уништените или на друг начин отуѓените количества на експлозивни материји.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) назив и адреса на претпријатието која набавува, продава, употребува или уништува експлозивни материји, односно име и презиме, адреса и број на личната карта на лицето што набавува експлозивна материја;
- 2) назив и количество на експлозивната материја;
- 3) име и презиме, адреса и број на личната карта на лицето што ги презело експлозивните материји;
- 4) број на одобрението за набавка на експлозивни материји и назив на органот што го издал одобрението, датум на издавањето на експлозивната материја, потпис на лицето што ја издало и потпис на лицето што ја презело експлозивната материја.

Член 21

Претпријатието што употребила експлозивни материји мора неупотребените експлозивни материји и неупотребливата амбалажа во која биле спакувани експлозивни материји да ѝ ги врати на претпријатието од која ги набавила, или да ги уништи во согласност со упатството од производителот и на начин кој не ги загрозува животот, здравјето и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човековата средина.

Претпријатието од став 1 на овој член е должна да го извести Министерството за внатрешни работи за местото, времето и начинот на уништување на неупотребените експлозивни материји и на неупотребливата амбалажа и тоа најдоцна на два дена пред денот определен за уништување на тие материји односно амбалажа.

Член 22

Претпријатијата што се занимаваат со промет на експлозивни материји на мало можат во своите продавници или прирачни складови да сместуваат само муниција, ловечки барут, капсли за ловечка муниција, пиротехнички производи, бавногорлив штапин и помошни средства за палење, под услов вкупното количество на барутот, заедно со барутот што се наоѓа во муницијата да не го надминува количеството од 20 килограми.

Количествата на експлозивни материји поголеми од количествата од став 1 на овој член и другите видови експлозивни материји мораат да бидат сместени во магазин.

Претпријатието, чија дејност бара употреба на експлозивни материји, може тие материји да ги сместува и во контејнери што се изработени за тоа, под условите и во количествата утврдени со пропис што го донесува Министерството за внатрешни работи.

Член 23

Просториите во кои се сместуваат експлозивни материји мораат да бидат обезбедени од пристапот на неовластени лица.

Клучевите од просториите во кои се држат експлозивни материји може да ги чува само лицето што се грижи за сместувањето и издавањето на тие материји.

Член 24

Магазините за сместување на експлозивни материи мораат да бидат надвор од населени места и доволно оддалечени од јавни патишта, железнички пруги и далноводи со висок напон односно одвоени од тие објекти со заштитен градобран или со сид што дава полна заштита од експлозија и пожар.

Локацијата и инвестиционо-техничката документација за изградба на магазини за сместување на експлозивни материи ги одобрува Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, во согласност со пропишаните технички нормативи.

Употребата на магазин за сместување на експлозивни материи ја одобрува со решение Министерството за внатрешни работи. Во решението се определува кои видови експлозивни материи и во кои количества можат да се сместуваат во магазинот.

Министерот за внатрешни работи, во соработка со министерот за одбрана, донесува прописи за утврдување на безбедносните растојанија за сите типови склади, натоварни, претоварни и истоварни места, како и прописи со кои поблиску се утврдуваат условите што мораат да ги исполнуваат тие објекти и места, и за начинот на нивното физичко обезбедување.

Член 25

Во магазин во кој се чуваат повеќе видови експлозивни материи, тие материи мораат да се сместуваат во одвоени простории или во прегради посебно изградени за тоа.

Средствата за палење не смеат да се држат во магазинот заедно со експлозивни материи, освен ако во магазинот постојат простории посебно опремени за тоа.

Член 26

Внатрешноста на магазинот за сместување на експлозивни материи треба, по правило, да биде осветлена со дневна светлина.

Ако магазинот се осветлува со електрично осветление, електричните инсталации мораат да бидат изведени во согласност со прописите за техничките нормативи со кои се уредува ракувањето со експлозивни материи и се предвидуваат мерки за заштита на животот, на здравјето и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човековата средина од експлозии и пожари.

Член 27

Магазинот за сместување на експлозивни материи, по правило, не се загрева.

Ако е неопходно загревање на определени простории во магазинот, тоа мора да се врши во согласност со пропишаните технички нормативи.

Член 28

Магазинот за сместување на експлозивни материи мора да има вентилација.

Отворите за вентилација мораат да бидат изработени така што да не можат да се затворат односно да се затнат и низ нив да не може да влезе вода во магазинот.

Член 29

Магазините, продавниците и прирачните склади за сместување на експлозивни материји мораат да бидат снабдени со апарати или со други уреди за гаснење пожари и мораат да имаат громобранска инсталација.

Член 30

Експлозивните материји се држат во магазин за сместување на експлозивни материји во пропишаното пакување и сложени на начинот предвиден со пропишаните технички нормативи.

Член 31

Претпријатијата што се занимаваат со промет на експлозивни материји, како и претпријатијата и поединците што набавуваат експлозивни материји за сопствени потреби, се должни во случај на исчезнување на тие материји да преземат потребни мерки за нивно пронаоѓање и за исчезнато количество експлозивни материји веднаш да ја известат најблиската полициска станица.

III. НАДЗОР

Член 32

Надзор над применувањето на заштитните и другите мерки на безбедност пропишани со овој закон врши Министерството за внатрешни работи.

Член 33

Во вршењето на надзорот, Министерството за внатрешни работи може:

- 1) да нареди утврдените неправилности да се отстранат во рокот што ќе го определи тој;
- 2) да им забрани натамошно ракување со експлозивните материји на лицата што не се стручно оспособени за ракување со тие материји;
- 3) привремено да забрани вршење на одделни дејствија во врска со прометот или со употребата на експлозивни материји, ако во поглед на местото, времето и начинот за вршење на таа дејност не се исполнети пропишаните услови;
- 4) да ѝ забрани на претпријатието да се занимава со промет или со употреба на експлозивни материји, ако утврди дека во организирањето на прометот или во начинот на користењето на тие материји се сторени потешки пропусти во поглед на преземањето на заштитните и други мерки на безбедност;
- 5) да запре изградба и реконструкција на магазини или на други простории за сместување на експлозивни материји за чија локација, изградба или реконструкција не постои согласност односно одобрение од надлежниот орган - додека не се прибави согласност односно одобрение;
- 6) да забрани промет на експлозивни материји чии садови и друга амбалажа, пакување и ознаки не се во согласност со одредбите на член 9 од овој закон - додека не се отстранат утврдените недостатоци;
- 7) да забрани промет на експлозивни материји што не се наведени во Листата на експлозивни материји што можат да се пуштаат во промет и да го определи начинот на постапувањето со тие материји;

8) да забрани употреба на магазин, склад, натоварно, претоварно или истоварно место што не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со техничките нормативи;

9) да одземе експлозивни материји на поединец што тие материји ги држи или употребува спротивно на одредбите од овој закон;

10) да нареди преземање на други пропишани мерки во врска со прометот, ракувањето и чувањето на експлозивни материји.

IV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микро трговци; од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци; од 500 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци, ќе се изрече за прекршок на правно лице:

1) ако се занимава со промет на експлозивни материји без одобрение од надлежниот орган (член 4 став 1);

2) ако набави или употреби експлозивна материја за чие пуштање во промет не е издадено одобрение односно која не е наведена во Листата на експлозивни материји што можат да се пуштаат во промет (член 4 став 2);

3) ако експлозивна материја произведена во Република Северна Македонија или експлозивна материја произведена во странство пушти во промет пред добивањето на одобрение за нејзино пуштање во промет (член 10 став 1);

4) ако продаде експлозивна материја на претпријатие или други правни лица или на поединец што нема одобрение за набавка на таа материја (член 15 став 1);

5) ако позајми експлозивна материја на претпријатие која нема одобрение за набавка на таа материја, или позајми во количество поголемо од количеството наведено во одобрението за набавка на експлозивни материји (член 19 став 1).

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност, како и прекршочна санкција забрана на вршење должност со промет на експлозивни материји со времетраење до една година ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член.

Член 35

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микро трговци; од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци; од 500 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци, ќе се изрече за прекршок на правно лице:

1) ако во согласност со Своите акти не организира или не врши контрола над исполнувањето на пропишаните услови и над спроведувањето на мерките за промет на експлозивни материји (член 5);

2) ако пред издавањето на одобрението за занимавање со промет на експлозивни материји не обезбеди простории во кои тие материји ќе ги сместува и чува одвоено од другите производи (член 8 став 1);

3) ако пушти во промет експлозивна материја што не е спакувана или обележана во согласност со прописите со кои се уредува превозот на опасни материји (член 9 став 1);

4) ако држи експлозивни материи во садови или во друга амбалажа од која, при ракувањето и складирањето, може да дојде до растурање или до допир на тие материи со подот на складот или на друга просторија во која се сместени тие материи (член 9 став 2);

5) ако во рок од осум дена од денот на позајмувањето не го извести органот што го издал одобрението за набавка на експлозивна материја за видот и количеството на позајмената експлозивна материја (член 19 став 2);

6) ако не води или неуредно ја води пропишаната евиденција за набавените, продадените, потрошените, уништените или на друг начин отуѓените количества на експлозивни материи (член 20);

7) ако неупотребената експлозивна материја и неупотребливата амбалажа во која била спакувана експлозивната материја не ѝ ги врати на претпријатието од која ги набавила или не ги уништи во согласност со упатството на производителот и на начин со кој не се загрозува животот, здравјето и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човековата средина или ако не го извести Министерството за внатрешни работи за местото, времето и начинот на уништување на неупотребената експлозивна материја и неупотребливата амбалажа, најдоцна два дена пред денот определен за уништување на таа материја односно амбалажа (член 21);

8) ако во продавница или прирачен склад смести експлозивни материи што не можат да се држат во тие објекти или ги држи во количества поголеми од 20 килограми (член 22 став 1);

9) ако просториите во кои се сместени експлозивни материи не ги обезбеди од пристапот на неовластени лица (член 23 став 1);

10) ако употреби магазин за сместување на експлозивни материи без одобрение од Министерството за внатрешни работи или во магазин смести вид материја која не е определена во решението или во количество поголемо од количеството определено во решението (член 24 став 3);

11) ако складот, натоварното, претоварното или истоварното место не ги обезбеди физички на начин определен со прописот донесен врз основа на овој закон (член 24 став 4);

12) ако во магазинот во кој се чуваат повеќе видови експлозивни материи не ги смести тие материи во одвоени простории или во прегради посебно за тоа изградени, или средства за палење држи заедно со експлозивни материи (член 25);

13) ако електричните инсталации во магазинот за сместување на експлозивните материи, што се осветлува со електрично осветление, не ги изведе во согласност со прописите за техничките нормативи со кои се уредува ракувањето со експлозивни материи и се предвидуваат мерките за заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, на материјалните блага и на човековата средина од експлозии и пожари (член 26 став 2);

14) ако загревањето во магазинот, кога е тоа неопходно, не се врши во согласност со пропишаните технички нормативи (член 27 став 2);

15) ако магазинот, продавницата и прирачниот склад за сместување за експлозивни материи не ги снабди со апарат или со други уреди за гаснење на пожари или со громобранска инсталација (член 29);

16) ако во случај на исчезнување на експлозивни материи не ги преземе потребните мерки за нивно пронаоѓање и за исчезнатото количество експлозивни материи веднаш не ја извести најблиската полициска станица (член 31).

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член.

Член 36

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микро трговци; од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци; од 500 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци, ќе се изрече за прекршок на правно лице:

1) ако со експлозивните материји ракува малолетно лице или лице кое не е стручно оспособено за ракување со тие материји или ако експлозивните материји ги пренесуваат или натоваруваат или истоваруваат или сместуваат во магазин или во складови лица што не се за тоа стручно оспособени без надзор од лицето стручно оспособено за ракување со тие материји (член 7);

2) ако пушти во промет експлозивна материја за која не прибавило од производителот стручно мислење за нејзините особини или ако кон стручното мислење не приложи декларација и упатство за начинот на употреба на експлозивната материја и упатство за начинот на нејзиното уништување (член 14);

3) ако при продажба на експлозивна материја, во обата примерока на одобрението за набавка на експлозивна материја не ги назначи видот и количеството на продадената експлозивна материја (член 16);

4) ако магазинот за сместување на експлозивни материји нема вентилација или отворите за вентилација се изградени така што да можат да се затворат односно да се затнат или низ нив да може да продре вода во магазинот (член 28);

5) ако експлозивната материја во магазинот за сместување на експлозивни материји не ја држи во пропишаното пакување и сложена на начинот предвиден со пропишаните технички нормативи (член 30).

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствието од ставот 1 на овој член.

Член 37

Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице:

1) ако набави или употреби експлозивна материја за чие пуштање во промет не е издадено одобрение или која не е наведена во Листата на експлозивни материји што можат да се пуштаат во промет (член 4 став 2);

2) ако набави експлозивна материја за која нема одобрение за набавка (член 15 став 1);

3) ако, по завршените работи, преостанатото количество на експлозивна материја не ѝ го врати на претпријатието кај која го набавило или стручно лице не ја уништи или ако за тоа не го извести органот што му го издал одобрението за набавка на експлозивна материја (член 18 став 4);

4) ако клучевите од просториите во кои се сместени експлозивни материји му ги довери на лице кое не се грижи за сместување и издавање на тие материји (член 23 став 2);

5) ако во случај на исчезнување на експлозивни материи не ги преземе потребните мерки за нивно пронаоѓање или за исчезнатото количество на експлозивни материи веднаш не ја извести најблиската полициска станица (член 31).

Член 38

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 38-а

Прекршочната постапка за прекршоците утврдени со овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги донесе прописите од член 24 на овој закон.

Член 40

Претпријатијата што се занимаваат со промет на експлозивни материи се должни постојните складови и продавници да ги адаптираат и опремаат така што да им одговараат на условите утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 41

Листата од член 13 на овој закон ги содржи и експлозивните материи за чие пуштање во промет е издадено одобрение според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/76).

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за измени на Законот
за прометот на експлозивни материи
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.6/89)

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за измени на Законот
за промет на експлозивни материи
("Службен лист на СФРЈ" бр.53/91)

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ".

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување на Законот
за прометот на експлозивните материи
("Службен весник на РМ" бр.12/93)

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување на Законот
за промет на експлозивни материи
("Службен весник на РМ" бр.66/07)

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за прометот на експлозивни материи
("Службен весник на РМ" бр.86/08)

Член 5

Министерот за внатрешни работи во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе прописи за формата и содржината на обрасците на одобрението за занимавање со промет на експлозивни материи, барањето за издавање одобрение за занимавање со промет на експлозивни материи, одобрението за пуштање на експлозивни материи во промет, барањето за издавање одобрение за пуштање на експлозивни материи во промет, одобрението за набавка на експлозивни материи, барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материи и одобрението за повеќекратна набавка на експлозивни материи.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за прометот на експлозивни материи
("Службен весник на РМ" бр.148/15)

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за прометот на експлозивни материи
("Службен весник на РСМ" бр.294/21)

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.